

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 115

Год. LXV

Среда, 16 септември 2009

Цена на овој број е 150 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2197. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за висина на надомест за приватизација на градежното земјиште што се приватизира, начинот и постапката за наплата на надоместот за приватизација на градежно земјиште.....	2	2201. Правилник за начинот, постапката и видот на активности кои може друштвото за управување со инвестициски фондови да ги пренесе на трети лица..	8
2198. Одлука за запишување на дополнителен број на студенти во прва година на новоотворените студии на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во студиската 2009/2010 година...	5	2202. Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	10
2199. Број на поединечни транспортни дозволи по квоти со назнака кој вид од нив се критични дозволи.....	5	2203. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	10
2200. Правилник за кадровска, техничка и организациона оспособеност потребни за основање и работа на друштво за управување со инвестициски фондови...	7	2204. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за преносливост на броеви.....	10
		2205. Објава за просечната месечна плата по работник за месец август 2009 година.....	11
		2206. Објава за стапката на трошоците на живот и платите за месец август 2009 година.....	12
		Огласен дел	1-52

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**2197.**

Врз основа на член 24 став 1 од Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/05, 13/07 и 165/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.09.2009 година, донесе

УРЕДБА**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ВИСИНА НА НАДОМЕСТ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ШТО СЕ ПРИВАТИЗИРА, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА НАПЛАТА НА НАДОМЕСТОТ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ****Член 1**

Во Уредбата за висина на надомест за приватизација на градежното земјиште што се приватизира, начинот и постапката за наплата на надоместот за приватизација на градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/07 и 26/08), во членот 5 ставот 2 се менува и гласи:

„Висината на надоместот за приватизација на градежното земјиште определен во Прегледот од член 2 на оваа уредба, во сите реони, за сите зони, а во подзоните „В“ и „Г“, кој се плаќа во целост во денари, се намалува за 35%.

Член 2

Во членот 6 став 1 бројот „180.000,00“ се заменува со бројот „300.000,00“.

Член 3

Прегледот за висината на надоместот за приватизација на градежното земјиште се заменува со нов Преглед, кој е составен дел на оваа уредба.

Член 4

На постапките за приватизација на градежното земјиште започнати пред денот на влегување во сила на оваа уредба, ќе се применува висината на надоместот определена со Прегледот кој е составен дел на оваа уредба, доколку истиот е поповолен за странките.

Член 5

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-4532/1
7 септември 2009 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

ПРЕГЛЕД

[illegible]

Реони	Општини	ЗОНА										ЗОНА									
		Седишта на општина										Населени места во општините									
		Подзони										Подзони									
		А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	О	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	О
1	Арачиново																				
2	Босилово																				
3	Брвеница																				
4	Василево																				
5	Велча																				
6	Велеш																				
7	Врачките																				
8	Градско																				
9	Дебарца																				
10	Дојран																				
11	Долни																				
12	Другово																				
13	Желино																				
14	Забр																				
15	Зелениково	61,00	61,00	340,00	300,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00										
16	Зрновци																				
17	Илинден																				
18	Јегуновце																				
19	Боговиње																				
20	Карбинци																				
21	Кочане																				
22	Кривопалан																				
23	Липково																				
24	Лозово																				
25	Македони и Ростуша																				
26	Могила																				
27	Новаци																				
28	Ново Село																				
29	Оспомеј																				
30	Петровец																				
31	Пласница																				
32	Ранковце																				
33	Росоман																				
34	Сопиште																				
35	Старо Нагоричане																				
36	Студеничани																				
37	Теарце																				
38	Центар Жупа																				
39	Чапа																				
40	Чешиново-Облешево																				
41	Чучер-Сандево																				

Реон V

2198.

Врз основа на член 110, став 1 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09 и 99/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.08.2009 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛЕН БРОЈ НА СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА
НОВООТВОРЕНИТЕ СТУДИИ НА ЈАВНИТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ НА
УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ И УНИВЕРЗИТЕТОТ
„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП ВО СТУДИСКАТА 2009/2010 ГОДИНА

1. Дополнителниот број на студенти за запишување во прва година на новоотворените дисперзирани студии на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, чие образование се финансира од Буџетот на Република Македонија за студиската 2009/2010 година изнесува:

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

1) Факултет за земјоделски науки и храна во Скопје

- дисперзирани студии по тутун во Прилеп - 10 студенти;

Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип

2) Земјоделски факултет во Штип

- дисперзирани студии по општа насока – енологија за вино во Кавадарци – 40 студенти;

3) Факултет за природни и технички науки во Штип

- дисперзирани студии по компјутерски дизајн во Кавадарци – 20 студенти;

4) Факултет за туризам и бизнис логистика

- дисперзирани студии по гастрономија, исхрана и диететика во Штип – 35 студенти.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-4344/1
24 август 2009 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

2199.

Министерството за транспорт и врски врз основа на член 13 точка 4 од Уредбата за постапката, критериумите и начинот на распределба на дозволи за меѓународен превоз на стоки („Сл. весник на РМ“ бр. 107/07 и 46/09), го објавува Општиот дел на Планот за распределба на меѓународните транспортни дозволи за 2010 година

БРОЈ НА ПОЕДИНЕЧНИ ТРАНСПОРТНИ ДОЗВОЛИ ПО КВОТИ СО НАЗНАКА КОЈ ВИД
ОД НИВ СЕ КРИТИЧНИ ДОЗВОЛИ

ДРЖАВА	ВИД НА ПОЕДИНЕЧНИ ДОЗВОЛИ	КОЛИЧИНА	КРИТИЧНИ ДОЗВОЛИ
ХРВАТСКА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ	10000	
ХРВАТСКА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	200	критични
ХОЛАНДИЈА	УНИВЕРЗАЛНИ	2000	
НОРВЕШКА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ	100	
НОРВЕШКА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	20	
БУГАРИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	1000	
БЕЛГИЈА	УНИВЕРЗАЛНИ	1500	
ГЕРМАНИЈА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ	500	
ГЕРМАНИЈА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ ЕКО 3	4000	
ГЕРМАНИЈА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ ЕУРО 4	3000	
ГЕРМАНИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА ЗА ЕУРО 3	250	критични
ГЕРМАНИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА ЗА ЕУРО 4	250	критични
УКРАИНА	УНИВЕРЗАЛНИ	200	критични
УКРАИНА	УНИВЕРЗАЛНИ ЗА ЕУРО 1	200	критични
УКРАИНА	УНИВЕРЗАЛНИ ЗА ЕУРО 2	600	критични
УКРАИНА	УНИВЕРЗАЛНИ ЗА ЕУРО 3	400	критични
АВСТРИЈА	УНИВЕРЗАЛНИ ЗА ЕУРО 2	5000	
АВСТРИЈА	УНИВЕРЗАЛНИ ЗА ЕУРО 3	900	
АВСТРИЈА	БИЛАТЕРАЛНИ ЕУРО 1	400	
АВСТРИЈА	БИЛАТЕРАЛНИ ЕУРО 2	600	
АВСТРИЈА	БИЛАТЕРАЛНИ ЗА ЕУРО 3	500	
АВСТРИЈА	БИЛАТЕРАЛНИ - ОБИЧНИ	800	
АЛБАНИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	200	

ЕСТОНИЈА	УНИВЕРЗАЛНИ	100	
БЕЛОРУСИЈА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ	1000	
БЕЛОРУСИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	100	критични
РУСИЈА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ	2000	
РУСИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	50	критични
ФРАНЦИЈА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ ЕУРО 2	1000	
ФРАНЦИЈА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ ЕУРО 3	1500	
ФРАНЦИЈА	ВРЕМЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ЕУРО 3	10	
ФРАНЦИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	100	критични
ДАНСКА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ	500	
ДАНСКА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	100	критични
СРБИЈА	ТРАНЗИТНИ	25000	
СРБИЈА	БИЛАТЕРАЛНИ	15000	
СРБИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	300	критични
МОЛДАВИЈА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ	300	
МОЛДАВИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	100	
ТУРЦИЈА	БИЛАТЕРАЛНИ-ПРАЗЕН ВЛЕЗ	3050	критични
ТУРЦИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	1050	критични
ИТАЛИЈА	БИЛАТЕРАЛНИ	3500	
ИТАЛИЈА	БИЛАТЕРАЛНИ ЗА ЕУРО 2	500	
ИТАЛИЈА	БИЛАТЕРАЛНИ ЗА ЕУРО 3	500	
ЛАТВИЈА	УНИВЕРЗАЛНИ	500	
ШПАНИЈА	УНИВЕРЗАЛНИ	750	критични
БОСНА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	500	критични
РОМАНИЈА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ	3500	без плаќање такса
РОМАНИЈА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ ЗА ЕУРО 3	1000	без плаќање такса
РОМАНИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	300	без плаќање такса
РОМАНИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	200	со плаќање такса
СЛОВЕНИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	600	
ПОЛСКА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ	2400	
ПОЛСКА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ ЕУРО 1	600	
ИРАН	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ	1000	
ИРАН	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	100	
ЛИТВАНИЈА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ	500	
ЛИТВАНИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	100	
ЦРНА ГОРА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ	1500	
ЦРНА ГОРА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	300	
ВКУПНО		102230	

Вкупно требувани годишни ЦЕМТ дозволи за 2009 година 882

Вкупно требувани годишни претворени во месечни ЦЕМТ дозволи 4

Вкупно ЦЕМТ дозволи на годишно ниво за 2009 година 886

МЕСЕЧНИ ЦЕМТ ДОЗВОЛИ ПО ВИДОВИ		
	Е 3	Е 4/5
СО ВАЖНОСТ ЗА ИТАЛИЈА		
СО ВАЖНОСТ ЗА ГРЦИЈА	48	72
ВКУПНО	48	72

БРОЈ НА ГОДИШНИ ЦЕМТ ДОЗВОЛИ ПО ВИДОВИ		
	Е3	Е 4/5
ОБИЧНИ	216	196
СО ВАЖНОСТ ЗА АВСТРИЈА		96
СО ВАЖНОСТ ЗА ГРЦИЈА	59	59
СО ВАЖНОСТ ЗА ИТАЛИЈА	80	180
ВКУПНО	355	531

Бр. 08-10218/1
14 септември 2009 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Миле Јанакиески, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 2200.

Врз основа на член 28 став 5 од Законот за инвестициони фондови („Службен весник на Република Македонија” бр. 12/2009), како и член 190 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија” бр. 12/2009), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на 26.08.2009 година, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА КАДРОВСКА, ТЕХНИЧКА И ОРГАНИЗАЦИОНА ОСПОСОБЕНОСТ ПОТРЕБНИ ЗА ОСНОВАЊЕ И РАБОТА НА ДРУШТВО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ

Член 1

(1) Со Правилникот за кадровска, техничка и организациона оспособеност за основање и работа на друштво за управување со инвестициски фондови (во понатамошниот текст: Правилник) се уредува потребната документација од која може да се оцени кадровската, техничката и организационата оспособеност за основање и работа на друштвото за управување со инвестициски фондови (во понатамошниот текст: друштво) од страна на Комисијата за хартии од вредност (во понатамошниот текст: Комисија).

(2) Друштвото од став 1 на овој член во секој момент е должно да ги исполнува со закон утврдените обврски и со овој Правилник пропишаната кадровска, техничка и организациона оспособеност за вршење на работите за кои е основано.

Член 2

Документацијата за кадровската, техничката и организационата оспособеност се приложува кон барањето за основање и работа на друштвото за управување со инвестициски фондови (во натамошниот текст: барањето).

Кадровска оспособеност

Член 3

(1) Под кадровска оспособеност се подразбира дека друштвото треба да има вработено најмалку еден портфолио менаџер кој може да управува со најмногу два инвестициски фонда, да има вработено лице одговорно за контрола на усогласеноста на работењето на друштвото со прописите, како и назначен еден овластен внатрешен ревизор.

(2) За утврдување на исполнување на кадровската оспособеност, друштвото со барањето до Комисијата приложува:

- дозвола за инвестиционен советник издадена од Комисијата, за лицата кои ќе работат во друштвото како портфолио менаџери;

- доказ за завршено високо образование од областа на економијата, финансиите или правото за лицето одговорно за контрола на усогласеноста на работењето на друштвото со прописите кое ќе биде вработено во редовен работен однос во друштвото;

- доказ за завршено високо образование од областа на економијата и за положен испит за овластен ревизор за лицето назначено како овластен внатрешен ревизор на друштвото за управување;

- доказ (уверение) од надлежниот суд дека против лицата кои ќе работат во друштвото не е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност, кое не треба да биде постаро од 15 дена пред денот на доставување на барањето до Комисијата;

- изјава од лицата кои ќе работат во друштвото дека по добивањето согласност од Комисијата за основање и работа на друштвото, ќе склучат договор за работа со лицето кое го застапува друштвото согласно законот, односно ќе засноваат редовен работен однос со друштвото;

- изјава од вработените лица како портфолио менаџери дека нема истовремено да извршуваат такви работни задачи кај друго друштво за управување и

- изјава од лицето кое го застапува друштвото дека по добивањето согласност од Комисијата за основање и работа на друштвото, ќе склучи договор за работа со лицата од став 1 на овој член.

Член 4

По уписот на основањето во трговскиот регистар, друштвото е должно веднаш до Комисијата да достави соодветна документација од Централниот регистар на Република Македонија и документација од која може да се види дека лицата од членот 3 на овој правилник имаат засновано редовен работен однос во друштвото.

Техничка оспособеност

Член 5

Под техничка оспособеност се подразбира дека друштвото има соодветни простории и опрема за извршување на своите активности, односно соодветен информациски и комуникациски систем за извршување на работите што ќе ги врши.

Член 6

(1) Информацискиот систем на друштвото мора да биде организиран на начин со кој ќе се обезбеди точност, веродостојност и сигурност на податоците кои се обработуваат, внесуваат и пренесуваат.

(2) При тоа особено треба да се обезбеди:

- внес на податоци во базата согласно актите на друштвото;

- идентификација за внесот на податоците;

- пристап до базата на податоци само од страна на овластени лица;

- редовна проверка на точноста на податоците;

- изводите од базата на податоци да имаат датум и време на составувањето и да бидат потпишани од овластено лице;

- континуитет на работењето на информацискиот систем со формирање на секундарна база на податоци (back up) и

- информацискиот систем да има резервен систем за напојување со електронско напојување заради заштита на податоците.

Член 7

(1) Друштвото при вршење на електронска (компјутерска) обработка на податоците, водење на деловните книги и друга евиденција е должно да има соодветна информатичка опрема и лиценцирани програми кои обезбедуваат ефикасно функционирање на системот во согласност со овој правилник.

(2) Друштвото е должно да обезбеди софтвер за водење на портфолиото.

Член 8

Друштвото е должно да обезбеди техничка, односно физичка заштита на просториите, опремата и документацијата.

Организациони услови

Член 9

(1) Друштвото треба да се организира на начин што ќе обезбеди стручно, транспарентно, ефикасно, континуирано и законско извршување на активностите.

(2) За утврдување на исполнување на организациона оспособеност, друштвото кон барањето поднесува и:

- деловен план за основање и работење на друштвото;
- акт за организација и систематизација на друштвото;
- акт за обезбедување на деловна тајна, спречување на злоупотреба на деловна тајна, како и спречување на неовластен проток на информации во и надвор од друштвото;
- акт со кој се регулира начинот и постапката на вработените во друштвото кога купуваат и продаваат хартии од вредност во свое име и за своја сметка односно акт за спречување на конфликт на интереси на вработените и самото друштво при инвестирање;
- акт за работа со странки;
- кодекс за етичко однесување во работењето и
- правилник за судир на интереси со инвестициските фондови со кои управува, како и со акционерите на затворениот инвестициски фонд, односно сопствениците на удели во отворениот инвестициски фонд, судирот на интереси во врска со управувањето со средствата за сметка на индивидуален клиент, како и во врска со вршење активност на инвестициско советување.

Член 10

Во постапката за издавање одобрение за основање и работа, друштвото за утврдување на техничката оспособеност до Комисијата доставува и соодветни докази (имотен лист, договор за закуп, проценка на овластен судски проценител, фактури за набавка на опрема, доказ за поседување лиценцирани компјутерски програми, доказ за комуникациски врски и сл).

Член 11

Во постапката за издавање одобрение за основање и работа на друштвото просторната, техничката и организационата оспособеност ја проверуваат овластени лица од Комисијата на лице место.

Член 12

Во случај на настанување на промена во кадровската, техничката и организационата оспособеност, друштвото е должно за настанатата промена веднаш да ја извести Комисијата.

Преодни и завршни одредби

Член 13

Друштвата се должни актите и своето работење да го усогласат во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 14

Со влегувањето во сила на овој правилник, субјектите кои имаат поднесено барање до Комисијата должни се истото да го усогласат со одредбите на овој правилник.

Член 15

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за кадровска, техничка и организациона оспособеност потребни за основање и работа на друштво за управување со фондови („Службен весник на РМ“ бр. 129/2007).

Член 16

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 03-2399/1
26 август 2009 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
Марина Наќева-Кавракова, с.р.

2201.

Врз основа на член 190 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007 и 07/2008), а во врска со член 8 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на РМ“ бр. 12/2009), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 26.08.2009 година, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И ВИДОТ НА АКТИВНОСТИ КОИ МОЖЕ ДРУШТВОТО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ ДА ГИ ПРЕНЕСЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА

Член 1

Со Правилникот за начинот, постапката, и видот на активности кои може друштвото за управување со инвестициски фондови да ги пренесе на трети лица (во натамошниот текст: Правилник) се уредува начинот, постапката и видот на активности кои може друштвото за управување со инвестициски фондови (во натамошниот текст: друштвото) да ги пренесе на трети лица.

Член 2

(1) Друштвото може по претходна согласност на Комисијата за хартии од вредност (во натамошниот текст: Комисијата) да го пренесе на трети лица извршувањето на следниве активности:

- а) рекламирање на инвестициските фондови и продажба на удели во отворените инвестициски фондови, односно акции во затворените инвестициски фондови;
- б) административни работи кои се однесуваат на:
 - водење на деловни книги и сметки и изготвување на финансиски извештаи;
 - воспоставување и одржување на односи со вложувачите;
 - утврдување на вредноста на имотот на инвестицискиот фонд и пресметка на цената на уделот;
 - усогласување на работењето на друштвото со законите и други прописи;
 - објавувања и известувања на акционерите и сопствениците на удели;
 - распределба на добивката на инвестицискиот фонд;
 - издавање и откуп на удели во отворените инвестициски фондови и
 - водење регистар на сопствениците на удели, односно акционерите.

Член 3

(1) Продажбата на уделите во отворениот, односно акциите во затворениот фонд ја вршат друштвата. Овластено лице за продажба на удели односно акции во име и за сметка на друштвото може да биде лице вработено во друштвото или друго лице кое е договорно ангажирано од страна на друштвото.

(2) Овластено лице за продажба од став (1) на овој член може да врши работи на рекламирање на инвестициските фондови и продажба на удели во отворените инвестициски фондови, односно акции во затворените инвестициски фондови само за едно друштво.

(3) Покрај друштвото продажбата на уделите, односно акциите во инвестицискиот фонд можат да ја вршат правни лица кои склучуваат договор за посредување со друштвото, и тоа:

- овластена банка согласно Законот за банките;
- брокерска кука со дозвола за работа добиена од Комисијата и
- подружница на странска брокерска кука која има добиено дозвола за работа од Комисијата.

(4) Друштвото обезбедува точност и веродостојност на рекламирањето и промоцијата на неговото работење и работењето на инвестициските фондови со кои управува и кога организирањето и подготвувањето на тие работи е извршено од трети лица.

Член 4

Друштвото може по претходна согласност на Комисијата да го пренесе извршувањето на активностите од член 2 на овој правилник на трети лица, исклучиво со цел зголемување на ефикасноста во извршувањето на активностите.

Член 5

(1) Барањето за пренесување на извршувањето на активностите од член 2 на овој правилник на трети лица, мора да го содржи следново:

а) назив на друштвото, датум и број на одобрувањето за основање на друштвото добиено од Комисијата, име и презиме на лицето овластено за застапување, адреса, телефон, факс и адреса на електронската пошта на друштвото, како и решението за упис во Централниот Регистар на РМ,

б) назив на третото лице на кое се пренесуваат активностите, име и презиме на лицето овластено за застапување, адреса, телефон, факс и адреса на електронската пошта, решение за упис во Централниот Регистар на РМ, како и називот на ревизорот/ревизорската кука.

(2) Кон барањето од став 1 на овој член во прилог се доставува:

а) нотарски заверен договор за пренесување на точно определени активности од член 2 на овој правилник во име и за сметка на друштвото. Со договорот се определуваат правата и обврските на договорните страни, надоместот кој го плаќа друштвото, временскиот период на извршување на активностите од член 2 на овој правилник, како и изјава (гаранција) дека преземените активности третото лице ќе ги води навремено и уредно на начин што во секој момент ќе се овозможи проверка на нивното извршување и

б) нотарски заверена изјава дадена под морална, материјална и кривична одговорност од одговорното лице на друштвото дека пренесувањето на извршувањето на активностите од член 2 на овој правилник на трети лица, се врши исклучиво со цел за зголемување на ефикасноста во извршувањето на активностите.

Член 6

(1) Третото лице на кое се пренесуваат активностите од член 2 на овој правилник мора да е соодветно технички оспособено.

(2) Под техничка оспособеност се подразбира дека третото лице на кое се пренесуваат активностите од член 2 на овој правилник има соодветни простории и опрема за извршување на активностите кои ги презема од друштвото што подразбира соодветен компјутерски информатички и комуникационен систем кој мора да обезбеди точност, веродостојност и сигурност на податоците и документите кои се обработуваат, внесуваат и пренесуваат.

(3) Пред одлучување по поднесено барање од друштво за претходна согласност за пренесување на активности од член 2 на овој правилник задолжително се проверува техничката оспособеност на третото лице од страна на овластени лица од Комисијата.

Член 7

(1) Активностите чиешто остварување се пренесува на трети лица, се извршуваат во име и за сметка на друштвото.

(2) Третите лица не смеат активностите, чиешто извршување им е пренесено од страна на друштвото, да ги пренесуваат на други, туку мораат самостојно да ги извршуваат.

(3) Пренесувањето на активностите на трети лица не смее да влијае врз ефикасноста во надзорот над друштвото и инвестицискиот фонд, односно со тоа не смеат да се загрозат интересите на инвеститорите во инвестицискиот фонд.

(4) Друштвото за управување одговара во целост за активностите чие извршување е пренесено на трети лица.

Член 8

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 03-2401/1 Комисија за хартии од вредност
26 август 2009 година Претседател,
Скопје **Марина Наќева-Кавракова**, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 2202.

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за дел од катастарската општина Цапари - Општина Битола.

Катастарот на недвижности ќе се применува од 5-тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиште за дел од КО Цапари, востановен според Законот за премеј и катастар на земјиштето („Службен весник на РМ“ бр.34/72 и 13/78).

Бр. 09-14713/1 Директор,
14 септември 2009 година **Љупчо Георгиевски**, с.р.
Скопје

2203.

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за дел од катастарската општина Цапари - Општина Битола.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за дел од КО Цапари, востановен според Законот за премеј и катастар на земјиштето („Службен весник на РМ“ бр.34/72 и 13/78).

Бр. 09-14714/1 Директор,
14 септември 2009 година **Љупчо Георгиевски**, с.р.
Скопје

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ НА РМ

2204.

Врз основа на член 14 точка а) и член 85 став (1) од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/2005, 14/2007, 55/2007 и 98/2008), Комисијата како орган на Агенцијата за електронски комуникации, на состанокот одржан на ден 31.08.2009 година, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРЕНОСЛИВОСТ НА БРОЕВИ

Член 1

Во Правилникот за преносливост на броеви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2006, 57/2007, 145/2007, 87/2008 и 17/2009), во член 3 точка (л), во втората реченица зборовите: "ја остварува оваа функција го содржи" се заменуваат со зборовите: "содржи адреса на Б-број со вклучени Код на оператор и Рутирачки код е означена со".

Во точка (м) во втората реченица зборовите: "Во случај кога повиканиот број е пренесен" се бришат, а на крајот на реченицата зборовите: "пренесениот број" се заменува со зборовите: "повиканиот број". Третата реченица се брише.

Член 2

Во член 4 став (1) зборовите: "дали и во која мрежа е пренесен бројот" се заменуваат со зборовите: "дека повиканиот број е пренесен и во која мрежа е пренесен бројот."

Во став (2) во точка (б) се додава нова реченица која гласи:

"Автоматската гласовна порака не смее да биде подолга од 2 (две) секунди и е бесплатна за повикувачката страна."

Член 3

Во член 5 по став (3) се додава нов став (4) кој гласи.

"Операторите ги рутираат повиците до своите претплатници добиени од други оператори и во случај кога бројот е во формат со вметнат рутирачки код (код на оператор и рутирачки код) пред повиканиот број и со НоА=8."

Ставовите (4) и (5) стануваат ставови (5) и (6).

Член 4

Во член 6 став (5) точка (f) по зборот „сметки“ се додаваат зборовите „за бројот за кој се бара пренесување“.

Член 5

Во член 8 став (9) во првата реченица по зборовите: "или други евидентирани долгови" се додаваат зборовите: "настанати единствено во врска со пренесениот број", а во втората реченица по зборовите: "ги наведува причините за барањето" се додаваат зборовите: "и тоа: пренесен број за кој се однесува барањето и konto број на фактура во која се наведени долговите настанати во врска со пренесениот број."

Член 6

Во член 11 по став (2) се додава нов став (3) кој гласи:

"Еднократната сума за покривање на трошоците за пренос на подредена серија на броеви по мрежна завршна точка е идентична како за пренос на еден број."

Ставовите (3), (4) и (5) стануваат ставови (4), (5) и (6).

Во став (6) по зборовите „договор за“ се додава зборот „директна“.

Член 7

Во член 18 став (3) во првата реченица по зборовите: "Операторот давател", зборот "до" се брише, а се додаваат зборовите: "најдоцна 1 (еден) работен ден пред".

Член 8

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

По влегувањето во сила правилникот ќе биде објавен на веб страната на Агенцијата за електронски комуникации.

Бр.11-32/3 Агенција за електронски комуникации
31 август 2009 година Комисија
Скопје Претседател,
 Софче Јовановска, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

2205.

Врз основа на член 5 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08 и 92/09), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

Просечната месечна плата по работник за месец август 2009 година не може да изнесува помалку од утврдената на ниво на оддел и тоа:

Оддел.	Назив на одделот	Износ
01.	Земјоделство, лов и соодветни услужни активности	10.059
02.	Шумарство, искористување на шуми и соодветни услужни дејности	12.435
05.	Улов на риба, одгледување на риби и услужни активности во рибарството	8.832
10.	Вадење на камен, јаглен и лигнит, вадење на тресет	10.887
13.	Вадење на руди на метал	18.428
14.	Вадење на други руди и камен	13.924
15.	Производство на прехранбени производи и пијалаци	13.500
16.	Производство на тутунски производи и ферментација на тутун	12.253
17.	Производство на текстилни ткаенини	7.043
18.	Производство на облека; доработка и боење на крзно	6.945
19.	Штавење и доработка на кожа, производство на куфери, рачни торби, седла, сарачки производи и обувки	7.296
20.	Преработка на дрво, производи од дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од слама и плетарски материјал	7.066
21.	Производство на целулоза, хартија и производи од хартија	12.925
22.	Издавачка дејност, печатење и репродукција на снимени медиуми	13.532
23.	Производство на кокс, деривати и нафта и нуклеарно гориво	22.942
24.	Производство на хемикалии и хемиски производи	23.727
25.	Производство на производи од гума и производи од пластични маси	8.178
26.	Производство на производи од други неметални минерали	18.016
27.	Производство на основни метали	13.367
28.	Производство на метални производи во металопреработувачката фаза, освен машини и уреди	9.021
29.	Производство на машини и уреди, неспомнати на друго место	11.371
30.	Производство на канцелариски машини и компјутери	20.702
31.	Производство на електрични машини и апарати, неспомнати на друго место	11.498
32.	Производство на радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати	10.718
33.	Производство на прецизни медицински и оптички инструменти и часовници	19.683
34.	Производство на моторни возила, приколки и полуприколки	9.778

35.	Производство на други сообраќајни средства	12.565
36.	Производство на мебел и други разновидни производи, неспомнати на друго место	7.568
37.	Рециклажа	8.949
40.	Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и топла вода	25.563
41.	Собирање, пречистување и дистрибуција на вода	14.223
45.	Градежништво	11.567
50.	Продажба, одржување и поправка на моторни возила и мотоцикли, продажба на мало на моторни горива	19.002
51.	Трговија на големо и посредничка трговија, освен трговија со моторни возила и мотоцикли	17.413
52.	Трговија на мало, освен трговија со моторни возила и мотоцикли; поправка на предмети за лична употреба и за домаќинствата	9.453
55.	Хотели и ресторани	11.124
60.	Копнен сообраќај, ценоводен транспорт	14.073
62.	Воздушен сообраќај	26.828
63.	Придружни и помошни активности во сообраќајот; активности на патничките агенции	20.170
64.	Поштенски активности и телекомуникации	22.758
65.	Финансиско посредување, освен осигурување и пензиски фондови	26.370
66.	Осигурување и реосигурување, пензиски фондови, освен задолжителна социјална заштита	28.578
67.	Помошни активности во финансиското посредување	31.687
70.	Активности во врска со недвижен имот	20.521

71.	Изнајмување на машини и опрема без ракувач и изнајмување на предмети за лична употреба и за домаќинствата	14.143
72.	Компјутерски и сродни активности	24.954
73.	Истражување и развој	18.199
74.	Други деловни активности	13.460
75.	Јавна управа и одбрана; задолжителна социјална заштита	18.945
80.	Образование	15.201
85.	Здравство и социјална работа	16.300
90.	Отстранување на отпадни води и ѓубре, санитарни и слични активности	12.706
91.	Дејност на организации врз база на зачленување	20.740
92.	Рекреативни, спортски, културни и забавни активности	13.470
93.	Други услужни дејности	8.643

Месечно даночно ослободување 7.000.

Министер,
Цељаљ Бајрами, с.р.

2206.

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/2001, 26/2002, 46/2002, 37/2005, 121/2007, 161/2008 и 92/2009), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

1. Стапката на трошоците на живот за месец август 2009 година, во однос на месец јули 2009 година, е пониска за 0,3%.

2. Исплатата на платите за месец август 2009 година, во однос на месец јули 2009 година, работодавачите од членот 3 став 1 од Законот за исплата на платите во Република Македонија, ја вршат на нивото на правото утврдено за претходниот месец.

Министер,
Цељаљ Бајрами, с.р.



www.sivesnik.com.mk
contact@sivesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2009 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622

